



CROATIA®

осигурување/живот

Врз основа на член 22 став 2. и член 23. став 2. од Законот за работни односи, Кроација Осигурување АД – Друштво за осигурување на Живот со седиште на Ул. СВ. Кирил и Методиј, бр.20, 1000 Скопје, на ден **11.04.2017** година распишува:

**О ГЛАС**  
**за пополнување на 1 (едно) работно место**  
**СОРАБОТНИК ЗА РЕГИОН СТРУМИЦА**

**АПЛИЦИРАЈТЕ ЗА ОВАА РАБОТНА ПОЦИЗИЈА ДОКОЛКУ:**

- СОНУВАТЕ ЗА МЕНАЏЕРСКА ПОЗИЦИЈА која ќе Ви овозможи да постигнете одлични резултати со помош на работата на други луѓе;
- ИМАТЕ ЛИДЕРСКИ СПОСОБНОСТИ, умеете да ги мотивирате луѓето околу Вас и да ги водите кон целта;
- Сакате да градите кариера во НАЈДОБРАТА ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЈА во Македонија;
- Сакате да бидете наградени и соодветно компензирани за секоја успешно завршена задача – сакате Вашата плата да е одраз на Вашите успеси и да е неограничена!
- Сакате да бидете дел од успешен тим кој постојано се надградува со обуки и знаење, мотивиран тим од професионалци кои работат во тимска атмосфера, тим кој признава само УСПЕХ!
- Се сметате себеси за комуникативни, позитивни, борбени, упорни, истрајни, прилагодливи....

**КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ:**

- ВСС;
- Способност за тимска работа, организација и менаџирање и раководење на продажен тим;
- Познавање на работа во Microsoft Office;
- Изразени комуникациски способности и преговарачки вештини;
- Упорност, истрајност во остварувањето на поставените цели и задачи;
- Висока мотивираност и целосна посветеност кон работната задача;
- Дозвола за упрување на моторно возило од Б категорија
- Предност ќе имаат кандидатите со искуство во продажба.

**УСЛОВИ:**

- Избраните кандидати ќе работат со полно работно време - неделното работно време е 40 часа;
- Континуирано посетување на обуки и можност за напредување со конкретно претставен кариерен план.

**ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:** биографија (CV) и мотивационо писмо

Ве охрабруваме да ни испратите Ваша биографија и писмо во кое ќе ја наведете причината која Ве поттикна да аплицирате за оваа позиција, **најдоцна до 23.04.2017 година** на адреса: Ул.СВ. Кирил и Методиј, бр.20, спрат II, 1000 Скопје, Р. Македонија или на e-mail адреса: [s.merdzanovska@cro.mk](mailto:s.merdzanovska@cro.mk), со назнака: Пријава за вработување – Соработник за регион Струмица.

Сите апликации за вработување ќе бидат третирани како строго доверливи. Со праќањето на апликацијата за вработување, се согласувате вашите лични податоци да бидат користени за пополнување на слободните работни места во рамките на Кроација Осигурување - Живот АД Скопје, сè додека не нè контактирате за да ја повлечете вашата согласност

Доколку Вашите квалификации одговараат на нашите потреби, ќе Ви се обратиме за да Ве повикаме на разговор.

[www.cro.mk](http://www.cro.mk)

Croatia Осигурување / живот